

**ВИНЕР ЛАЈФ –
Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Финансиски извештаи

За годината завршена на
31 декември 2024 година

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Содржина

Финансиски извештаи

Биланс на успех	1-3
Биланс на состојба	4-8
Извештај за промените во капиталот	9-10
Извештај за паричниот тек	11-12
Белешки кон финансиските извештаи	13-55

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 55, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2024 година и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.



Извештај на независниот ревизор

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(г) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Управниот Одбор на Друштвото на 28 февруари 2025 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Управниот Одбор на Друштвото на 23 април 2025 година.

Скопје, 29 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ





Финансиски извештаи

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех	Белешка	2024	2023
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		740.276	607.833
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	7	577.190	467.230
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	583.955	493.075
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(6.363)	(25.551)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	21	(237)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7	(423)	(57)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	136.531	125.727
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	8	37.479	35.340
4. Позитивни курсни разлики	8	2	23
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8	98.664	89.818
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		386	546
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		43	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		343	546
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања	8	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		1.910	2.597
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		163	154
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		24.482	12.125
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(686.225)	(569.283)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	(159.703)	(104.798)
1. Бруто исплатени штети	9	(155.681)	(113.832)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	9	1.425	9.744
5. Промени во бруто резервите за штети	9	(6.928)	(986)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	9	1.481	276

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(10.783)	(29.020)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	10	(10.783)	(29.020)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	10	(9.546)	(39.715)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	10	(1.237)	10.695
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(275.612)	(233.690)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10	(275.612)	(233.690)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(38)	(290)
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		(38)	(290)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	11	(228.207)	(171.899)
1. Трошоци за стекнување	11	(156.653)	(115.680)
1.1 Провизија	11	(134.601)	(130.940)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	11	(11.123)	(8.179)
1.3 Останати трошоци за стекнување	11	(236)	(1.434)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	11	(10.693)	24.873
2. Административни трошоци	11	(71.554)	(56.219)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	11	(3.126)	(2.615)
2.2 Трошоци за вработените	11	(38.344)	(28.258)
2.2.1 Плати и надоместоци		(18.451)	(15.015)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(3.319)	(2.221)
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		(14.409)	(9.838)
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		(2.165)	(1.184)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	11	(3.765)	(3.660)
2.4 Останати административни трошоци	11	(26.319)	(21.686)
2.4.1 Трошоци за услуги	11	(17.014)	(13.732)
2.4.2 Материјални трошоци	11	(3.413)	(2.759)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	11	(5.892)	(5.195)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	12	(273)	(445)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати	12	-	-
3. Негативни курсни разлики	12	-	(59)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		(169)	(235)
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		(19)	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		(150)	(235)
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	12	(104)	(151)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		(3.197)	(25.149)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		(3.197)	(25.149)
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(3.742)	(3.992)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		(4.670)	(1)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		54.051	38.551
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	13	(6.114)	(3.969)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		47.937	34.582
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба

АКТИВА

А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Гудвил

2. Останати нематеријални средства

Б. ВЛОЖУВАЊА

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

1.1 Земјиште

1.2 Градежни објекти

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

2.1 Земјиште

2.2 Градежни објекти

2.3 Останати материјални средства

II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници

3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва

4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друш.

5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници

6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва

7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година

1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба

2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година

2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година

2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти

2.4 Акции и удели во инвестициски фондови

Белешка	2024	2023
14	4.890	7.031
	-	-
14	4.890	7.031
16, 17	1.127.816	1.066.089
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
16, 17	1.127.816	1.066.089
16	-	-
	-	-
	-	-
16	865.320	850.231
	-	9.935
	865.320	840.296
	-	-
	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Финансиски вложувања за тргување	16	9.672	841
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		9.672	841
4. Депозити, заеми и останати пласмани	17	252.824	215.017
4.1 Дадени депозити	17	250.537	213.500
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми	17	2.287	1.517
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	20	3.174	124.185
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	20	-	423
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	20	-	121.834
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	20	3.174	1.928
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	16	1.020.837	745.211
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	18	19.203	27.333
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	18	12.310	14.072
1. Побарувања од осигуреници	18	12.310	14.072
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	18	1.425	9.743
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		1.425	9.743

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

2. Побарувања по основ на финансиски вложувања

3. Останати побарувања

IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

1. Опрема

2. Останати материјални средства

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

1. Парични средства во банка

2. Парични средства во благајна

3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва

4. Останати парични средства и парични еквиваленти

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини

2. Одложени трошоци на стекнување

3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци

З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

S. ВКУПНА АКТИВА

II. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА

ПАСИВА

A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

1. Запишан капитал од обични акции

2. Запишан капитал од приоритетни акции

3. Запишан а неуплатен капитал

II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ

III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА

1. Материјални средства

2. Финансиски вложувања

	-	-
18	5.468	3.517
18	1.910	2.598
18	1.069	842
18	2.489	78
		-
	60.366	56.576
15	2.247	2.744
15	2.247	2.744
	-	-
19	58.119	53.832
19	58.117	53.827
19	2	5
	-	-
	-	-
	-	-
	36.953	51.318
	18.232	21.904
	18.721	29.414
	-	-
	-	-
	2.273.239	2.077.742
	-	-
22	366.658	318.721
22	356.934	356.934
22	356.934	356.934
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА			
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		(38.213)	(72.795)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		47.937	34.582
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	20	801.004	784.552
I. Бруто резерви за преносни премии	20	6.250	6.271
II. Бруто математичка резерва	20	766.696	757.151
III. Бруто резерви за штети	20	28.058	21.130
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	20	1.020.837	745.224
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		1.638	1.003
1. Резерви за вработени		1.638	1.003
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		2.914	1.629
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		2.914	1.629
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	110.288
Ж. ОБВРСКИ		70.951	107.092
И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		2	2
1. Обврски спрема осигуреници		2	2
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА

И. ВКУПНА ПАСИВА

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

	6.321	47.876
	6.321	47.876
	-	-
	-	-
21	64.628	59.214
21	54.496	48.399
21	-	-
21	10.132	10.815
	9.237	9.233
	-	-
	2.273.239	2.077.742
	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 28 февруари 2025 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедиќ

Милан Антовски

Елена Јакимовска -
Петровска

Кристина Гоговска -
Пејчиновска

Претседател на Управен
одбор

Член на
Управен одбор

Член на
Управен одбор

Овластен сметководител
Овластување бр. 0102928

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалориза циона резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 01 јануари 2023 година		356.934	-	-	-	-	-	-	-	-	(99.372)	26.577	284.139
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2023 година – преправено		356.934	-	-	-	-	-	-	-	0	(99.372)	26.577	284.139
Трансфер на добивка											26.577	(26.577)	-
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	34.582	34.582
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.582	34.582
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 година		356.934	-	-	-	-	-	-	-	-	(72.795)	34.582	318.721

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризаци она резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 01 јануари 2024 година		356.934	-	-	-	-	-	-	(72.795)	34.582	318.721
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2024 година – преправено		356.934	-	-	-	-	-	-	(72.795)	34.582	318.721
Трансфер на добивка									34.582	(34.582)	-
Добивка или загуба за 2024 година		-	-	-	-	-	-	-	-	47.937	47.937
Добивка или загуба за 2024 година		-	-	-	-	-	-	-	-	47.937	47.937
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година		356.934	-	-	-	-	-	-	(38.213)	47.937	366.658

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси

2. Премија за реосигурување и ретроцесија

3. Приливи од учество во надомест на штети

4. Примени камати од работи на осигурување

5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси

2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија

3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија

4. Надоместоци и други лични расходи

5. Останати трошоци за спроведување на осигурување

6. Платени камати

7. Данок на добивка и останати јавни давачки

8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства

2. Приливи по основ на материјални средства

3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото

4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување

6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани

7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка

8. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства

2. Одливи по основ на материјални средства

3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото

Белешка	2024	2023
	611.580	501.431
	591.670	494.593
		-
		-
		-
	19.910	6.838
	(414.221)	(331.387)
	(155.681)	(113.832)
	-	-
	(7.744)	(5.372)
	(56.287)	(36.078)
	(146.143)	(140.626)
	-	-
	(8.559)	(7.452)
	(39.807)	(28.027)
	197.359	170.044
	-	-
	274.047	111.617
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	221.281	72.136
	-	-
	52.766	39.481
	(467.119)	(268.654)
	(1.434)	(3.115)
	(673)	(2.205)
	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		(323.023)	(205.724)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		(141.989)	(57.610)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка			-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(193.072)	(157.940)
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		885.627	613.048
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		(881.340)	(600.041)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		4.287	13.007
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	19	53.832	40.825
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	19	58.119	53.832

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 4 класи на осигурување (класа 1, класа 2, класа 19 и класа 21). Друштвото ја доби лиценцата за работа на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, која е и матична компанија на Друштвото. Бројот на вработени во Друштвото со 31 декември 2024 е 39 (31 декември 2023: 33).

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Законот за супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019, 31/2020 и 173/2022), “Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник бр. 148/2010, 41/2011, 170/2019, 303/2021), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” (Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, 107/2020), “Правилникот за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба” (Службен весник бр. 67/2011), “Правилникот за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување” (Службен весник бр. 122/2019) и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019 и 118/2022) и “Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување” (Службен весник бр. 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022).

2. Основа за изготвување (продолжува)

(а) Извештај за усогласеност (продолжува)

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2024 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на 28 февруари 2025 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба или тргување, кои се мерат според објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на одлуки за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, кое се вреднуваат по објективна вредност се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на утврдување на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се расположливи за продажба, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

2. Основа за изготвување (продолжува)

Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2023 и 2023 година беа како што следи:

	2024	2023
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61, 4950

(е) Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се подготвени врз принципот на континуитет.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење на општи договори за осигурување

Бруто Полисирана Премија

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на Друштвото издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќен случај и здравствено осигурување). Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про рата темпорис метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

Штети

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите. Резервите за пријавени и пријавени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети. Резервите за настанати но непријавени штети се утврдуваат врз основа на методот на коефициент на очекувани штети во комбинација со промена на реалните и проценети резерви за настанати но непријавени штети од претходните години, како и примена на методот на триангулација.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат на средствата за суброгација, се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и истите може да резултираат со значајни корекции на резервирањето износ.

Договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик

Вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвото за осигурување по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик се признаваат како финансиски вложувања чувани за тргување. Овие финансиски вложувања се признаваат и се мерат во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3 (ж).

Уделите купени во корист на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста утврдена од отворениот инвестициски фонд, која се базира на нето вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката со која инвеститорот може да ја купи или продаде дадената единица за учество од издавачот.

Друштвото претпоставува дека издавачот, т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебена супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна контрола што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок и се конзистентни со основата за признавање на премиите по договори за осигурување кои се поврзани со истите. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(б) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи од реосигурители за исплатени штети или од провизии за реосигурување пресметани врз основа на договори за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочените депозити во банки, како и нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиските средства.

Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(в) Расходи

(i) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување. Друштвото има одложени трошоци за стекнување за полисите кај кои провизијата се исплаќа однапред при почетокот на осигурувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Расходи по основ на финансиски вложувања

Трошоците по основ на финансиски вложувања вклучуваат трошоци за позајмување (камати), курсни разлики и расходи по основ на намалување на вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат по објективна вредност. Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку билансот на успех.

(iii) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(г) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(д) Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен, нетековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок на добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2023:10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Согласно Закон за минимален глобален данок на добивка усвоен на 31.12.2024 и објавен во Службен весник на РСМ, бр. 3 од 3.1.2025 година, кој важи и за фискалната 2024 година, Друштвото ги применува правилата за плаќање на минимален глобален данок на добивка, со што се обезбедува ефективното оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата. Дополнителниот минимален глобален данок на добивка е прикажан во позицијата Данок на добивка односно загуба во Билансот на успех (Белешка 13), како и во позицијата Останати обврски во Билансот на состојба (Белешка 21) бидејќи обврската за плаќање на пресметаноит данок за фискална 2024, согласно регулативата, доспева во 2026 година.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(ѓ) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е составен дел на функционалноста на поврзаната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(f) Недвижности и опрема (продолжува)

(ii) Последователни трошоци

Трошоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Опрема и мебел	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(e) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер и лиценци. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто во Друштвото е проценет на 4 години (2023: 4 години).

(ж) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување. Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби. Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котираните цени. Во случаи кога нема активен пазар за должнички хартии од вредност, Друштвото утврдува објективна вредност со користење на техники за вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши процена за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Ако постои таков доказ, компанијата врши детална пресметка на оштетување за да утврди дали треба да се признае загуба од оштетување. Износот на загубата поради оштетување е разликата помеѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на намалените проценети парични текови.

Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

Хартии од вредност по објективна вредност преку билансот на успех

Финансиските средства по објективна вредност преку добивка или загуба можат да бидат назначени во оваа категорија или можат да се чуваат за тргување. Финансиските средства чувани за тргување се состојат од инвестиции во инвестициски фондови кои се поврзани со договори за осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик.

Тие првично се мерат според објективна вредност. Последователно, тие се мерат според објективната вредност на секој датум на билансот на состојба и ефектите од промените во објективната вредност се признаваат како приход или трошок за периодот. Промените во продажната цена на уделите кои се во сопственост на Друштвото (бафер портфолио) на датумот на секој биланс на состојба (последен ден во месецот) се реализирани добивки/загуби. Разликите во цена на уделите продадени на клиенти, на денот на продажбата, кои произлегуваат од разлики меѓу продажната и сметководствената вредност на уделите се нереализирани добивки/загуби.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се мерат по амортизирана вредност и се состојат од обврски кон добавувачи и обврски по заеми со стандардни каматни стапки.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено. Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(3) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) *Категорија А* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) *Категорија Б* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) *Категорија В* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето
- 4) *Категорија Г* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и
- 5) *Категорија Д* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) *Категорија Ѓ* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжува)

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	121 до 270 дена	51%-70%
Д	271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Исправка на вредност – Посебна резерва за сите побарувања кои произлегуваат од производи за животна осигурување поврзани со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се пресметува во износ од 100% без оглед на категоријата во која е класификувано побарувањето.

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан за кој постои сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(ј) Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото се проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(j) Обезвреднување на нефинансиски средства (продолжува)

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(iii) Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва произлегува од дополнително вреднување на финансиските вложувања расположиви за продажба. Нереализираните добивки и/или загуби на средствата се признаваат во Извештај за движење во капиталот.

л) Нови стандарди и интерпретации кои се уште не се применети

Во Службен весник, бр. 75/24, од 3 април 2024 година е објавен нов Правилник за начинот на водење сметководство. Новиот Правилник влезе во сила од 4 април 2024 година, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со исклучок на меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување и меѓународниот стандард за финансиско известување 9 Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник 1 јануари 2025 година, престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство („Службен весник“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Друштвото е во процес на проценка на влијанието на новиот Правилник за водење сметководство врз финансиските извештаи.

Од стандардите што сè уште не се ефективни, се очекува Меѓународниот стандард за финансиско известување 16 Лизинг („МСФИ 16“) да има значително влијание врз финансиските извештаи на Друштвото за периодот на почетна примена.

Друштвото е обврзано да го применува стандардот МСФИ 16 од 1 јануари 2025 година. МСФИ 16 воведува единствен модел за билансно сметководствено евидентирање на лизинг за корисниците на лизинг, кои се презентираат во Билансот на состојба. Корисникот на лизинг признава средство со право на користење кое го претставува неговото право да го користи идентификуваното средство и обврска за лизинг која ја претставува неговата обврска за плаќање на ратите за лизинг. Постојат исклучоци за признавање кај краткорочните лизинг договори и лизинг договори кај кои основното средство има мала вредност.

Друштвото ќе признае нови средства и обврски за неговите оперативни наеми за возила, деловни простории, станови, земјиште и бензиски станици (види Белешка 22). Природата на трошоците поврзани со овие наеми ќе се промени, бидејќи Друштвото ќе признава амортизација на средствата со право на користење и трошоци за камата по основ на обврските за лизинг. Тековно Друштвото ги признава оперативните трошоци за наем по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот и признава средства и обврски само до степен до кој постои временска разлика помеѓу фактичките плаќања за наем и признавањето на трошоците.

Друштвото е во процес на проценка на очекуваното влијание од почетната примена на МСФИ 16 врз нејзините финансиски извештаи како и моделот на првична примена што го дозволува стандардот.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(а) Клучни извори на несигурност во проценките

(i) Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Друштвото издвојува резерви за штети во кои се опфатени резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати но непријавени штети и резервите за трошоци за обработка на штети. Исто така се опфатени и други технички резерви кои се однесуваат на математичката резерва. Во делот на резервите за настанати и пријавени штети каде составен дел се и резервите за директни трошоци се опфатени и резервите за рентни штети. Резервите за настанати но непријавени штети се издвојуваат по основ на траен инвалидитет, операции и смрт од болест кај колективното осигурување согласно користени методи на очекувани штети и триангулации. Резервите за индиректни трошоци за штети се определени согласно процентуално учество на збирот на резервите за настанати и пријавени штети и резервите за настанати но непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

(б) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година се презентирани во табелата подолу:

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31 Декември 2024	2.4 Резултат за годината	2.5 Капитал и 2.6 резерви	2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност	2.8 Коефициент на покриеност	2.9 Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	47.937	366.657	97.302	377%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	52.098	370.818	97.302	381%	4%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	43.776	362.496	97.302	373%	-4%
10% зголемување на математичката резерва	-22.619	296.102	97.302	304%	-73%
10% намалување на математичката резерва	115.933	434.654	97.302	447%	70%
10% зголемување на вкупните трошоци	-14.571	304.149	97.302	313%	-64%
10% намалување на вкупните трошоци	108.796	427.517	97.302	439%	63%
31 Декември 2023	2.4 Резултат за годината	2.5 Капитал и 2.6 резерви	2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност	2.8 Коефициент на покриеност	2.9 Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	34.582	318.721	84.518	377%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	38.174	322.315	84.518	381%	4%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	30.986	315.127	84.518	373%	-4%
10% зголемување на математичката резерва	(41.133)	243.006	84.518	288%	-90%
10% намалување на математичката резерва	110.297	394.436	84.518	467%	90%
10% зголемување на вкупните трошоци	(22.356)	261.793	84.518	310%	-67%
10% намалување на вкупните трошоци	91.510	375.649	84.518	444%	67%

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

(а) Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи, или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

(б) Стратегија за прием во осигурување

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот. Според стратегијата за прием во осигурување се одбиваат потенцијалните клиенти кај кои постои зголемена извесност за штетен настан или им се пресметува зголемена премија на клиентите кои можат да се прифатат со зголемен ризик.

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени осигурителните производи, во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за наредната година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во нетехничките делови од договорот при неговото продолжување.

(в) Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана поединечно за секој договор врз основа на нето проспективната метода за ризико осигурување и метода на цилимеризација за мешовито осигурување. Стапката на цилимеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2023: 3,5%). Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва е во интервалот од 1,5% до 3,0%, (во зависност од периодот на склучување на полисите и типот на осигурување). Како база во тарифите се користени, Таблицы на смртност за Хрватска 2000 – 2002 година и Таблицы на смртност за Хрватска 2010 – 2012 година во зависност од периодот на почеток на осигурувањето. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(г) Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на самопридржај од 15.000 ЕУР.

Договорот за реосигурување на вишок ги опфаќа сите видови животно осигурување, освен договорите за животно осигурување, каде осигурениот износ во случај на смрт се намалува линеарно во текот на неговиот живот и има единечна премија. За сите нив лимитот за самопридржај е 15.000 евра. Реосигурителот нуди покриеност за сите ризици до 100.000 евра, додека над оваа сума за реосигурување се преговара на факултативна основа.

За полисите Safe Life, компанијата има склучено квота договор за реосигурување со 50% реосигурување, почнувајќи од 01 јули 2014 година. Компанијата предава 50% од премијата на реосигурителот, а реосигурителот превзема 50% од сите обврски што произлегуваат од овој договор за реосигурување. Почнувајќи од 01 јануари 2019 година, договорот е раскинат и не ги опфаќа новите полисите Safe Life издадени по овој датум.

За полисите од продуктите 3D и Семеен Премиум, со почеток јануари 2015 година Друштвото има склучено QS 50% реосигурителен договор. Друштвото цедира 50% од премијата, сепак му цедира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од реосигурителниот договор. Почнувајќи од 01 јануари 2020 година, договорот е раскинат и не ги опфаќа новите полиси издадени по овој датум. Сите три договори за реосигурување се склучени на неопределено време, и може да бидат откажани на барање.

На 31.12.2023 Друштвото склучи договори со реосигурителот за прекин на двата квотни договорите за реосигурување со 50% учество. Со склучување на договорите за прекин во иднина престануваат сите права и обврски по овие договори за реосигурување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик. Средствата кои се побаруваат од реосигурителот, на крајот на секој период, се оценуваат за наплатливост, заедно со објективните причини за исправка на вредноста. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со ВИГ РЕ и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

(д) Коефициент на штети

Годишен коефициент на штети	Класа	Со ефект од реосигурување 31.12.2024	Без ефект на реосигурување 31.12.2024	Со ефект на реосигурување 31.12.2023	Без ефект на реосигурување 31.12.2023
Осигурување од незгода	1	27,6%	32,4%	15,2%	13,2%
Здравствено осигурување	2	66,6%	70,9%	38,0%	19,6%
Осигурување на живот	19	51,0%	50,2%	55,2%	51,5%
Осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	21	68,7%	68,3%	68,3%	68,7%

Друштвото активно го следи својот годишен коефициент на штети.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(f) Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2024 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 1.847.454 илјади денари (2023: МКД 1.460.192 илјади денари). Овие средства се состојат од депозити во банки, хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија, дадени заеми на иматели на полиса и удели во инвестициски фондови.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

	2024	2023
Средства		
Депозити во банки	184.500	161.500
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РСМ	630.158	551.123
Дадени заеми на иматели на полиса	2.287	1.517
Удели во инвестициски фондови	1.030.509	746.052
	1.847.454	1.460.192
Обврски (Математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.821.841	1.529.776
Дел за реосигурителот	(3.174)	(124.185)
Нето резерви	1.818.667	1.405.591
Покриеност на математичката и техничките резерви	28.787	54.601

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2024 година депозитите во банки изнесуваат 22,58% (2023: 22,61%), државните обврзници изнесуваат 77,14% (2023: 77,17%). Вложувањата во удели во фондови се вложувања во корист на животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик и во целост ги покриваат посебните резерви (математичките резерви по договорите за животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик).

(e) Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(ж) Географска и секторска концентracија

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентracија кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(з) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

(с) Оперативен ризик

Оперативниот ризик настанува од неефективни и неефикасни процеси. Друштвото управува со оперативните ризици преку обезбедување на ресурси за справувањето со овие ризици, пропишување на интерни правила и процедури и воспоставување на системи на контроли каде се дефинираат одговорности поврзани со лоцираните ризици кај различни функции во Друштвото и правила и одговорности за постапување на вработените.

(и) Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик го опфаќа ризикот од промена на каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиските вложувања поврзани со договори за животна осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик, се регулирани со договори помеѓу ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и Винер Лајф, како и помеѓу Генерали инвестментс АД Скопје и Винер Лајф. Друштвото управува со поврзаните ризици преку редовни месечни извештаи, кои се следат и разгледуваат од страна на Друштвото, како и од VIG Asset Management. Овие извештаи на редовна основа ја објавуваат разликата помеѓу претходно договорениот параметар (Dow Jones/Eurostock 50) и актуелната вредност на фондот. Во случај на недоволна ефикасност/незадоволителни резултати, Друштвото го задржува правото да го прекине издавањето на ваков тип на полиси.

(и) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

		Инструменти со фиксна каматна стапка							
31 декември 2024		Вкупно	Променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	Некаматоносни
Средства									
Финансиски средства									
Орочени депозити	17	250.538	48.500	38	19.000	35.000	148.000	-	-
Заеми по полиси	17	2.287	-	15	37	215	2.020	-	-
Хартии од вредност расположиви за продажба	16	865.320	-	3.500	-	-	149.144	712.676	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување	16	1.030.509	-	-	-	-	-	-	1.030.509
Средства од реосигурување	20	3.174	-	-	-	-	-	-	3.174
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	18	56.156	-	-	-	-	-	-	56.156
Парични средства и паричен еквивалент	19	58.119	-	-	-	-	-	-	58.119
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	20	(1.821.841)	-	-	-	-	-	-	(1.821.841)
Обврски кон реосигурители		(6.321)	-	-	-	-	-	-	(6.321)
Останати обврски		(73.865)	-	-	-	-	-	-	(73.865)
Неусогласеност на средствата и обврските		364.076	48.500	3.552,00	19.037	35.215	299.164	712.676	(754.069)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2023		Вкупно	Променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	Некаматоносни
Средства									
Финансиски средства									
Орочени депозити	17	213.500	48.500	-	22.000	66.000	77.000	-	-
Заеми по полиси	17	1.517	-	-	-	695	822	-	-
Хартии од вредност расположиви за продажба	16	850.231	-	-	9.934	116.834	28.418	695.045	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување	16	746.052	-	-	-	-	-	-	746.052
Средства од реосигурување	20	124.185	-	-	-	-	-	-	124.185
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	18	78.650	-	-	-	-	-	-	78.650
Парични средства и паричен еквивалент	19	53.832	-	-	-	-	-	-	53.832
Обврски		-							
Резерви по договори за осигурување	20	(1.529.776)	-	-	-	-	-	-	(1.529.776)
Обврски кон реосигурители		(160.447)	-	-	-	-	-	-	(160.447)
Останати обврски		(71.079)	-	-	-	-	-	-	(71.079)
Неусогласеност на средствата и обврските		306.665	48.500	-	31.934	183.529	106.240	695.045	(758.583)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Вложувања

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни хартии од вредност, удели и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

Финансиски средства	2024	2023
- Орочени депозити	250.537	213.500
- Заеми	2.287	1.517
- Хартии од вредност расположливи за продажба	865.320	850.231
- Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање		-
- Финансиски вложувања за тргување	1.030.509	746.052
Средства од реосигурување	3.174	124.185
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	56.156	78.650
Парични средства и парични еквиваленти	58.119	53.832
Вкупно	2.266.102	2.067.967

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Паричните средства и паричните еквиваленти се вложувања во домашни банки, кои немаат кредитен рејтинг. Банките го следат кредитниот рејтинг на земјата. Должничките хартии од вредност се однесуваат на државни хартии од вредност, со кредитен рејтинг од ББ-/Б според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата. Структурата на доспеаноста на побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	16.276	8.095	8.180	50%
31-60 дена	7.115	4.336	2.779	61%
61-120 дена	4.618	3.711	907	80%
121-270 дена	2.104	1.678	426	80%
271-365 дена	203	185	18	91%
Над 365 дена	523	523	0	100%
31 декември 2024	30.838	18.528	12.310	60%

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	16.519	6.428	10.091	39%
31-60 дена	5.651	3.063	2.588	54%
61-120 дена	3.418	2.646	773	77%
121-270 дена	2.256	1.698	558	75%
271-365 дена	371	309	62	83%
Над 365 дена	642	642	0	100%
31 декември 2023	28.857	14.786	14.072	51%

Доспеаните побарувања поврзани со договори за осигување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик се целосно обезбедени поради спецификите на производот, бидејќи бруто полисираната премија се признава со потпишување на договорот за осигурување, а математичките резерви се признаваат кога премијата се наплаќа и потоа се инвестира.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

Останатите побарувања не се доспеани, ниту обезвреднети:

	Бруто вредност	Исправка на вредност	Сегасна вредност
Недоспеани	43.846	-	43.846
На 31 декември 2024	43.846	-	43.846

	Бруто вредност	Исправка на вредност	Сегасна вредност
Недоспеани	64.579	-	64.579
На 31 декември 2023	64.579	-	64.579

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

31 декември 2024	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	273.438	1.875.215	2.148.654
Дел за реосигурување во БТР	-	3.174	3.174
Побарувања	40.511	15.645	56.156
Парични средства и парични еквиваленти	58.051	68	58.119
Вкупно средства	372.000	1.894.102	2.266.102
Бруто технички резерви	10.894	1.810.947	1.821.841
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	38.090	46.650	84.740
Вкупно обврски	48.984	1.857.597	1.906.581
Нето вредност	323.016	36.505	359.521

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iii) Валутен ризик

31 декември 2023	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	236.664	1.574.636	1.811.300
Дел за реосигурување во БТР	-	124.185	124.185
Побарувања	52.238	26.412	78.650
Парични средства и парични еквиваленти	53.832	-	53.832
Вкупно средства	342.734	1.725.233	2.067.967
Бруто технички резерви	3.301	1.526.476	1.529.777
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	38.446	190.798	229.244
Вкупно обврски	41.747	1.717.274	1.759.021
Нето вредност	300.987	7.959	308.946

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување и доспевањата на должничките хартии од вредност.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iv) Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

31 декември 2024	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	100.976	190.386	124.315	397.167	1.335.809	2.148.653
Дел за реосигурување во БТР	3.174					3.174
Побарувања	48.667	7.489				56.156
Парични средства	58.119					58.119
	210.936	197.875	124.315	397.167	1.335.809	2.266.102
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	81.655	92.977	93.646	300.141	1.253.422	1.821.841
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	82.844	520	276	263	837	84.740
	160.500	93.497	93.922	300.404	1.254.259	1.906.581
Рочна неусогласеност	46.436	104.378	30.393	96.763	81.550	359.521

31 декември 2023	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	231.304	114.822	25.191	307.232	1.132.751	1.811.300
Дел за реосигурување во БТР	15.292	18.909	9.627	27.120	53.237	124.185
Побарувања	48.715	16.385	13.550	-	-	78.650
Парични средства	53.832	-	-	-	-	-
	349.143	150.116	48.368	334.352	1.185.988	2.014.135
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	130.679	189.817	153.415	363.455	692.410	1.529.776
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	118.349	20.002	9.748	27.459	53.687	229.245
	249.028	209.819	163.163	390.914	746.097	1.759.021
Рочна неусогласеност	100.115	(59.703)	(114.795)	(56.562)	439.891	255.114

(j) Ценовен ризик

Друштвото е изложено ценовен ризик најмногу поради вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба. Трансакциите поврзани со вложувањата се авторизирани од раководството на Друштвото и одобрени од VIG Group. Анализата на сензитивност која ја врши Друштвото е прикажана во Белешка 4 (ii).

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на Раководството на Друштвото, со користење на техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 19):

	Ознака	2024	2023
Бруто математичка резерва	1	766.696	757.150
Нето математичка резерва	2	766.696	635.317
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1,00	0,85
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	30.668	25.743
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	5.372.947
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	1.804.578
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	11.556.957
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	42.751
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	17.324.192	16.318.268
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,92	0,91
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	39.533	36.744
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	70.200	62.487

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 21):

	Ознака	2024	2023
Бруто математичка резерва	1	1.020.837	745.224
Нето математичка резерва	2	1.020.837	745.224
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1,00	1,00
Релевантен фактор	4	1%	1%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	10.208	7.452
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризику од смрт до 3 години	88	-
	ризику од смрт од 3 до 5 години	-	127
	ризику од смрт (освен [6] и [7])	5.535.273	5.694.569
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	16.606	17.084
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	4.430.045	3.642.579
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,80	0,64
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	13.290	10.928
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	23.489	18.380

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот:

	Ознака	2024	2023
Бруто полисирана премија	1	24.481	22.211
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	4.406	3.998
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	4.406	3.998
Бруто исплатени штети	5	5.432	4.158
Нето исплатени штети	6	4.442	3.797
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	0,82	0,91
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$)	8	3.603	3.651
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		97.302	84.518

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	Ознака	2024	2.023
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12)	I	361.768	311.689
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	356.934	356.934
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	-	-
Пренесена нераспределена добивка	I4	-	-
Нераспределена добивка од тековната година	I5	47.937	34.581
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	4.890	7.031
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	38.213	72.795
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност	I9	-	-
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	-	-
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73 од ЗСО	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	II5	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	II6	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I + II.	III	361.768	311.689
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	361.768	311.689
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	97.302	84.518
Капитал	VI3	361.768	311.689
Гарантен фонд*	VI4	184.485	184.485
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	177.283	127.204
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	264.466	227.171

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Чувани за тргување	Амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2024							
Финансиски средства							
- Орочени депозити	-	-	-	-	250.537	250.537	250.537
- Заеми	2.287	-	-	-	-	2.287	2.287
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	865.320	-	-	865.320	865.320
- Хартии од вредност чувани до достасување	-	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	1.030.509	-	1.030.509	1.030.509
Средства од реосигурување	3.174	-	-	-	-	3.174	3.174
Побарувања	56156	-	-	-	-	56.156	56.156
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	58.119	58.119	58.119
	61.617	-	865.320	1.030.509	308.656	2.266.102	2.266.102
Финансиски обврски							
Бруто резерви	-	-	-	-	1.821.841	1.821.841	1.821.841
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	6.321	6.321	6.321
Останати обврски	-	-	-	-	78.418	78.418	78.418
	-	-	-	-	1.906.580	1.906.580	1.906.580

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност (продолжува)

	Заеми и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Чувани за тргување	Амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2023							
Финансиски средства							
- Орочени депозити	-	-	-	-	213.500	213.500	213.500
- Заеми	1.517	-	-	-	-	1.517	1.517
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	850.231	-	-	850.231	850.231
- Хартии од вредност чувани до достасување	-	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	746.052	-	746.052	746.052
Средства од реосигурување	124.185	-	-	-	-	124.185	124.185
Побарувања	78.650	-	-	-	-	78.650	78.650
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	53.832	53.832	53.832
	204.352	-	850.231	746.052	267.332	2.067.967	2.067.967
Финансиски обврски							
Бруто резерви	-	-	-	-	1.529.776	1.529.776	1.529.776
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	158.166	158.166	158.166
Останати обврски	-	-	-	-	71.079	71.079	71.079
	-	-	-	-	1.759.021	1.759.021	1.759.021

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2024	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
Осигурување живот	559.463	-	(6.172)	-	553.291
Дополнително осигурување	24.492	21	(191)	(423)	23.899
Вкупно премии	583.955	21	(6.363)	(423)	577.190
2023	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
Осигурување живот	470.864	-	(24.759)	-	446.105
Дополнително осигурување	22.211	(237)	(792)	(57)	21.125
Вкупно премии	493.075	(237)	(25.551)	(57)	467.230

8. Приходи од вложувања

	2024	2023
Приходи од камати од орочени депозити во банки	6.384	4.922
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	31.095	30.418
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	98.664	89.818
Реализирани добивки од финансиски вложувања	386	546
Останато	2	23
Вкупно приходи од вложувања	136.531	125.727

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 27.782 илјади МКД (2023: 26.418 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви, а 8.922 илјади МКД (2023: 7.608 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

Нереализиранати добивки во износ од 98.664 илјади МКД е резултат на континуиран раст на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови. Истите се признати како финансиски средства за тргување.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

2024	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
Осигурување живот	147.673	4.968	(93)	(1.447)	151.101
Дополнително осигурување	8.008	1.960	(1.332)	(34)	8.602
Вкупно	155.681	6.928	(1.425)	(1.481)	159.703

2023	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
Осигурување живот	109.168	627	(9.383)	(36)	100.376
Дополнително осигурување	4.664	359	(361)	(240)	4.422
Вкупно	113.832	986	(9.744)	(276)	104.798

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

	2024	2023
Математичка резерва за годината	9.546	39.715
Пренесен дел за реосигурителот	1.237	(10.695)
	10.783	29.020
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	275.612	233.690
	286.395	262.710

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Административни трошоци и трошоци за стекнување

	2024	2023
Провизија	134.601	130.940
Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	11.123	8.179
Останати трошоци за стекнување	236	1.434
Нето промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	10.693	(24.873)
Вкупно трошоци за стекнување	156.653	115.680
Амортизација на мат. и нематеријални средства	3.126	2.615
Бруто плати и надоместоци	38.344	28.258
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	3.765	3.660
Трошоци за услуги	17.014	13.732
Материјални трошоци	3.413	2.759
Трошоци за резервирање и други трошоци	5.892	5.195
Вкупно административни трошоци	71.554	56.219
Вкупно	228.207	171.899

12. Трошоци од вложувања

	2024	2023
Трошоци за камати		
Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	0	-
Реализирани загуби од финансиски вложувања	273	386
Останато	-	59
Вкупно трошоци од вложувања	273	445

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Данок од добивка

	2024	2023
Тековна година		
Тековен данок	5.737	3.969
Нетековен данок	377	-
	<u>6.114</u>	<u>3.969</u>

Усогласување на ефективна даночна стапка

	2024	2024	2023	2023
	%		%	
Добивка / Загуба пред оданочување		54.051		38.551
Данок од добивка	10,00%	5.405	10,00%	3.855
Расходи непризнаени за даночни цели	0,61%	332	0,29%	113
Даночно ослободување		-		-
Данок по основа на глобален минимален данок		377		-
Вкупен данок на добивка	11,31%	6.114	10,29%	3.969

Добивката оставарена пред оданочување во 2024, е значително повисока во однос на добивката остварена во минатата година. Винер лајф и во услови на неповолни економски состојби, оствари значаен пораст во Бруто полисирана премија споредено со претходната година и го зголеми бројот на клиенти.

Имено импакт врз пресметката на Данок на добивка има промената во регулативата. Модел правилата (GloBE Rules) од Столбот 2 (Pillar 2) на Инклузивната рамка на OECD/G20 (BEPS), се поставени правилата за глобален минимален данок од 15 проценти. Врз основа на овие правила, мултинационалната групација ќе треба да доплати данок на добивка за своите компании кои работат во други јурисдикции, доколку ефективната даночна стапка на компаниите во државите кадешто работат е пониска од минималната глобална стапка од 15%. Основно правило е дополнителниот данок да се плаќа во државата кадешто е лоцирана крајната мајка компанија на групацијата.

Во Македонија стапка на Данокот на добивка е 10%. Согласно Закон за минимален глобален данок на добивка усвоен на 31.12.2024 и објавен во Службен весник на РСМ, бр. 3 од 03.01.2025 година, кој важи и за сметководствена 2024 година, како дел од VIG групацијата со седиште во Виена, Европска унија Друштвото ќе треба да плати дополнителен данок кој изнесува 377 илјади денари за 2024.

Данокот по основ на глобален минимален данок во билансот на успех е прикажан во делот на Данок на добивка односно загуба, поради тоа што произлегува од добивката за годината. Со оглед на тоа што истиот доспева во 2026 година, согласно упатството добиено од Агенција за супервизија на осигурувањето, обврската за овој данок е вклучена во салдото на Останати обврски.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Нематеријални средства

	Софтвер и лиценци	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2024	39.655	2.542	42.197
Зголемување	1.435	1.356	2.791
Намалување	0	(2.976)	(2.976)
На 31 декември 2024	41.090	922	42.012
Амортизација			
На 1 јануари 2024	35.166	-	35.166
Амортизација за годината	1.956	-	1.956
На 31 декември 2024	37.122	-	37.122
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2024	4.489	2.542	7.031
На 31 декември 2024	3.968	922	4.890

	Софтвер и лиценци	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2023	37.446	-	37.446
Зголемување	3.115	4.383	7.498
Намалување	(906)	(1.841)	(2.747)
На 31 декември 2023	39.655	2.542	42.197
Амортизација			
На 1 јануари 2023	33.489	-	33.489
Амортизација за годината	1.677	-	1.677
На 31 декември 2023	35.166	-	35.166
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2023	3.957	0	3.957
На 31 декември 2023	4.489	2.542	7.031

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Опрема

	Опрема и мебел	Вложување во туѓи основни с-ва	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2024	16.241	723	16.964
Зголемување	673	-	673
Намалување	(1.846)	-	(1.846)
На 31 декември 2024	15.068	723	15.791
Амортизација			
На 1 јануари 2024	13.497	723	14.220
Амортизација за годината	1.170	-	1.170
Намалување	(1.846)	-	(1.846)
На 31 декември 2024	12.821	723	13.544
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2024	2.744	-	2.744
На 31 декември 2024	2.247	-	2.247

	Опрема и мебел	Вложување во туѓи основни с-ва	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2023	15.211	723	15.934
Зголемување	1.617	-	1617
Намалување	(587)	-	(587)
На 31 декември 2023	16.241	723	16.964
Амортизација			
На 1 јануари 2023	13.146	723	13.869
Амортизација за годината	938	-	938
Намалување	(587)	-	(587)
На 31 декември 2023	13.497	723	14.220
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2023	2.065	-	2.065
На 31 декември 2023	2.744	-	2.744

На 31 декември 2024 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06671586

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс

Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	7.031.331,00			4.890.386,00
3	- - Останати нематеријални средства	7.031.331,00			4.890.386,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	2.744.154,00			2.246.532,00
8	- - Постројки и опрема	2.744.154,00			2.246.532,00
13	- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.066.088.860,00			1.127.816.301,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.066.088.860,00			1.127.816.301,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	851.071.383,00			874.991.994,00
26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	850.230.834,00			865.320.420,00
27	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	9.934.462,00			

28	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	840.296.372,00			865.320.420,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	840.549,00			9.671.574,00
32	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				9.671.574,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	840.549,00			
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	215.017.477,00			252.824.307,00
36	- - Депозити	213.500.000,00			250.537.500,00
38	- - Останати дадени заеми	1.517.477,00			2.286.807,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	745.210.648,00			1.020.836.537,00
42	- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	124.184.542,00			3.174.291,00
43	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	423.147,00			
44	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	121.833.381,00			
46	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	1.928.014,00			3.174.291,00
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	27.332.261,00			19.202.966,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	14.071.830,00			12.310.275,00
53	- - Побарувања од осигуреници	14.071.830,00			12.310.275,00
56	- - II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	9.743.560,00			1.425.096,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	3.516.871,00			5.467.595,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	2.596.937,00			1.910.201,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	841.719,00			1.068.584,00
61	- - Останати побарувања	78.215,00			2.488.810,00

62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	53.831.604,00			58.118.962,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	51.318.145,00			36.952.956,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.077.741.545,00			2.273.238.931,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	318.720.724,00			366.657.514,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	356.933.594,00			356.933.594,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	72.794.335,00			38.212.870,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	34.581.465,00			47.936.790,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	784.551.824,00			801.004.380,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	6.271.088,00			6.250.063,00
88	-- Бруто математичка резерва	757.150.453,00			766.696.425,00
89	-- Бруто резерви за штети	21.130.283,00			28.057.892,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	745.224.377,00			1.020.836.537,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	1.002.916,00			1.638.239,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.002.916,00			1.638.239,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	110.287.633,00			0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	108.720.599,00			73.865.448,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	2.280,00			2.270,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	2.280,00			2.270,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	47.875.836,00			6.321.186,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	60.842.483,00			67.541.992,00

107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	48.398.529,00			54.496.071,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.628.841,00			2.914.709,00
110	-- Останати обврски	10.815.113,00			10.131.212,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	9.233.472,00			9.236.813,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	2.077.741.545,00			2.273.238.931,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	607.834.390,00			740.275.667,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	467.230.535,00			577.189.712,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	493.075.062,00			583.955.093,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	25.550.802,00			6.363.259,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	236.766,00			-21.025,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	-56.959,00			-423.147,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	125.727.849,00			136.530.748,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	125.727.849,00			136.530.748,00
220	-- Приходи од камати	35.340.452,00			37.479.064,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	22.819,00			1.814,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	89.818.445,00			98.707.241,00

224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	546.133,00			342.629,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	546.133,00			342.629,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	2.750.622,00			2.073.466,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	12.125.384,00			24.481.741,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	569.284.750,00			686.224.530,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	104.798.261,00			159.702.985,00
238	-- Бруто исплатени штети	113.832.435,00			155.681.460,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	9.743.560,00			1.425.096,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	985.970,00			6.927.609,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	276.584,00			1.480.988,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	29.019.789,00			10.783.430,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	29.019.789,00			10.783.430,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	29.019.789,00			10.783.430,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	233.689.687,00			275.612.160,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	233.689.687,00			275.612.160,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	290.861,00			38.371,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	290.861,00			38.371,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	171.899.497,00			228.206.979,00

262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	115.680.382,00			158.227.165,00
263	-- Провизија	130.940.354,00			134.600.870,00
264	-- Останати трошоци	1.433.994,00			1.810.685,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-24.873.503,00			10.693.004,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	8.179.537,00			11.122.606,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	56.219.115,00			69.979.814,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	2.615.287,00			3.125.862,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	28.257.629,00			38.344.127,00
270	-- Плати и надоместоци	15.014.854,00			18.451.031,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.220.625,00			3.318.815,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.838.150,00			14.408.965,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.184.000,00			2.165.316,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	3.660.153,00			3.764.821,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	21.686.046,00			24.745.004,00
277	-- Трошоци за услуги	13.731.894,00			17.014.260,00
278	-- Материјални трошоци	2.758.912,00			3.412.543,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	5.195.240,00			4.318.201,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	445.235,00			272.714,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	445.235,00			272.714,00
289	-- Расходи за курсни разлики	59.685,00			12,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања				19.286,00

291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	234.703,00			149.746,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	234.703,00			149.746,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	150.847,00			103.670,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	150.847,00			103.670,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	25.148.453,00			3.197.218,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	25.148.453,00			3.197.218,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	3.992.967,00			8.410.673,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	3.991.947,00			3.742.178,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.020,00			4.668.495,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	38.549.640,00			54.051.137,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	38.549.640,00			54.051.137,00
312	-- Данок на добивка	3.968.175,00			6.114.347,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	34.581.465,00			47.936.790,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	31,00			40,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	38.459.640,00			54.051.137,00
329	-- Добивка за годината	34.581.465,00			47.936.790,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	34.581.465,00			47.936.790,00

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна	Исправка на	Нето за тековна
---------------	------	------------------	------------------	-------------	-----------------

Државна евиденција

		година	вредноста за тековна година	година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	39.655.352,00		41.089.594,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	35.166.469,00		37.121.633,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	4.488.883,00		3.967.961,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	2.144.702,00		625.259,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	1.946.271,00		425.145,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	198.431,00		200.114,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	10.251.823,00		10.599.329,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.706.100,00		8.552.911,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	2.545.723,00		2.046.418,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	103.000.000,00		87.537.500,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	110.500.000,00		163.000.000,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	667.316,00		266.733,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	850.161,00		2.020.074,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	1.517.477,00		2.286.807,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	850.230.834,00		865.320.419,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	745.210.648,00		1.020.836.537,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	53.831.604,00		58.051.009,00

682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	6.300.844,00			3.415.337,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	3.660.153,00			3.764.821,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	2.135.324,00			2.655.423,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.219.491,00			1.879.268,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	92.131,00			85.208,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.225.238,00			2.625.776,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.433.994,00			1.948.790,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	279.524,00			262.241,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	508.045,00			988.679,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	398.190,00			836.973,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	157.028,00			198.400,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	513.501,00			390.962,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	866.576,00			688.953,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.380.355,00			2.038.305,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	331.997,00			133.718,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.197.436,00			1.975.300,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	2.285.254,00			170.878,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	33,00			41,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4491	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.				161.012.489,00
4492	- 65.110 - Осигурување на живот				577.189.712,00
4494	- 65.200 - Реосигурување				2.073.466,00

Потпишано од:

DARKO DEDIKJ

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.